



ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА  
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА  
ГРАДОНАЧАЛНИК  
Бр.08-  
...2022 год.  
Гевгелија

Врз основа на член 7 став 4 од Законот за користење на податоци од јавниот сектор („Службен весник на РМ“ бр.24/14), член 50, став 1, точка 14 и член 63 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“) бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Гевгелија, донесе

**РЕШЕНИЕ**

**за определување на контакт лице за јавно објавување на податоци кои се создаваат во остварувањето на надлежностите на Општина Гевгелија**

1. **Блашко Смилков**, Виш соработник за одржување на информатичкиот систем и WEB администратор во општинската администрација на Општина Гевгелија, **СЕ ОПРЕДЕЛУВА** за контакт лице кое е задолжено за техничко прилагодување и објавување на податоци за нивно понатамошно користење, нивно обработување на Веб страната на општината и е одговорно за ажурноста на каталогот на податоци и податочните сетови на [www.gevgelija.gov.mk](http://www.gevgelija.gov.mk), [www.data.gov.mk](http://www.data.gov.mk) и други платформи за отворени податоци и отворени општини.
2. За определеното контакт лице да се извести Министерството за информатичко општество и администрација
3. Ова Решение со контакт информации за определеното лице да се објави на веб-страната на Општина Гевгелија

**Образложение**

Со член 7 став 4 од Законот за користење на податоци на јавниот сектор, утврдена е обврска за институциите и органите од јавниот сектор да определат контакт лице кое е задолжено за техничко прилагодување и објавување на податоците за нивно користење, нивно објавување на веб страницата на органот и за обврските за ажурност на каталогот на податоци на [www.otvorenipodatoci.gov.mk](http://www.otvorenipodatoci.gov.mk), како и непречено извршување на обврските од член 7 ставовите (2) и (3) од овој закон и за тоа го извести Министерството за информатичко општество и администрација во рок од седум дена од денот на определувањето на лицето.

Имајќи ја во предвид ваквата обврска, со ова Решение се определува лице, вработено во администрацијата на Општина Гевгелија кое ќе ги врши опишаните работи.

Ваквото Решение, како и информации за определеното лице ќе бидат објавени на Веб-страната на Општина Гевгелија.

**Правна поука:** Против ова Решение може да се поднесе жалба преку Градоначалникот на Општина Гевгелија до Агенцијата за Администрација во рок од осум дена од денот на објавување на Решението на интернет страната на Општина Гевгелија.

Изработил: Блашко Смилков

Одобрил: Ката Ристова

Градоначалник  
на Општина Гевгелија  
**Андон Сарамандов**